

Врз основа на член 25 и член 47 од Статутот на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРПМ), а во врска со член 28 од Законот за ревизија (Службен весник на РМ, број 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 година), Управниот одбор на ИОРПМ по предлог на Комисијата за образование, обука и публикации, на седницата одржана на 22.03.2021 година ја усвои следната

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2021 година

1. Одржување на обука за сите членови на ИОРПМ:

Бр.	Наслов	КПУ часа
1	МСФИ и ажурирање на МСФИ (2020– 2021 год.)	18
	Обработка на актуелни теми, генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период и преглед на последните промени	
	<u>Актуелни теми (предлог):</u>	
1.1	Генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период	
1.2	МСС 7 - Извештај за парични текови	
1.3	МСС 8 – Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки	
1.4	МСС 10 - Настани по периодот на известување	
1.5	МСС 12 - Даноци на добивка	
1.6	МСС 20- Сметководство на државни поддршки и обелоденување на државна помош	
1.7	МСС 24 - Обелоденувања за поврзани страни	
1.8	МСС 27- Консолидирани и посебни финансиски извештаи	
1.9	МСС 28 – Вложувања во придружени ентитети	
1.10	МСС 36-Обезвреднување на средства	
1.11	МСС 37- Резервирања, потенцијални обврски и средства	
1.12	МСС 41- Земјоделство	
1.13	МСФИ 2 - Плаќање врз основа на акции	
1.14	МСФИ 3 - Деловни комбинации	
1.15	МСФИ 4 - Договори за осигурување	
1.16	МСФИ 5 – Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења	
1.17	МСФИ 6-Истражување за и вреднување на минерални ресурси	
1.18	МСФИ 8 – Оперативни сегменти	
1.19	МСФИ 9 - Финансиски инструменти	
1.20	МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи	
1.21	МСФИ 16 – Наеми	
1.22	МСФИ 17- Договори за осигурување	
1.23	Разлики на ГААР и МСФИ	
1.24	Разлики на ГААР и МСФИ	
1.25	Ревидиран МСФИ 1	
1.26	Дополнувања МСС 1	
1.27	Дополнувања МСС 32	
1.28	Дополнувања МСФИ 27	
1.29	Дополнувања МСФИ 7	
1.30	Дополнувања МСС 39	
1.31	Толкувања КТМФИ 15-17	
1.32	Новини МСФИ 2010	

2	МСП и ажурирање на МСП (2020 – 2021 год.)	20
	Обработка на актуелни теми од ревизијата и преглед на главните промени во МСП во дадениот период	
	<i>Актуелни теми (предлог):</i>	
2.1	<i>Генерален преглед на главните промени на МСП во дадениот период</i>	
2.2	<i>МСП 210 - Договорарење на условите на ревизорскиот ангажман</i>	
2.3	<i>МСП 220 - Контрола на квалитет за ревизија на финансиските извештаи</i>	
2.4	<i>МСП 230 - Ревизорска документација</i>	
2.5	<i>МСП 240 - Одговорност на ревизорот во однос на измама во ревизија на финансиските извештаи</i>	
2.6	<i>МСП 320 - Материјалност во планирање и извршување на ревизијата</i>	
2.7	<i>МСП 330 - Одговори на ревизорот на проценетите ризици</i>	
2.8	<i>МСП 402 - Ревизорски разгледувања во врска со ентитети кои користат услужни организации</i>	
2.9	<i>МСП 450 - Оценка на погрешните прикажувања идентификувани во текот на ревизијата</i>	
2.10	<i>МСП 500 - Ревизорски доказ</i>	
2.11	<i>МСП 530 - Метода на примерок на ревизијата</i>	
2.12	<i>МСП 540 Ревизија на сметководствени проценки, вклучувајќи сметководствени проценки за објективната вредност и поврзани обелоденувања</i>	
2.13	<i>МСП 560 - Последователни настани</i>	
2.14	<i>МСП 570 - Континуитет, со посебен осврт на влијанието на состојбата со COVID 19 врз севкупното бизнис окружување и претпоставката за континуитет на ентитетот, како и одраз на прашањето за претпоставката на континуитетот врз мислењето на независниот ревизор</i>	
2.15	<i>МСП 580 Писмени изјави</i>	
2.16	<i>МСП 600 - Посебни разгледувања – Ревизии на финансиски извештаи на групација (вклучувајќи ја и работата на ревизорот на компонента)</i>	
2.17	<i>МСП 610 Користење на работата на интерните ревизори</i>	
2.18	<i>МСП 620 - Користење на работата на експерт на ревизорот</i>	
2.19	<i>МСП 710 - Споредливи информации – кореспондирачки податоци и споредбени финансиски извештаи</i>	
2.20	<i>СМРП 1006 - Ревизии на финансиските извештаи на банки</i>	
3	Контрола на квалитет во ревизијата	3
	Преглед на стандардите за контрола на квалитет, поставеноста на контролата на квалитетот во ИОРРМ, генерално сублимирање на наодите од спроведените контроли на квалитет и методологија за проверки на контрола на квалитет.	
4	Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители и негово ажурирање	2
	Обработка на актуелни теми од делот на етиката и преглед на промените настанати по ажурирањето на Кодексот на етика	
	Кодекс на етика - Закани со кои се соочува ревизорот при извршување на ревизијата	
5	Даноци	4
	Промена на регулативата од даночната сфера	
	Актуелни теми	
6	Законска регулатива	4
	Статусни промени	
	Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	
	Учество во други трговски друштва (поврзани друштва)	
	Преобразба на друштво од една во друга форма на друштво	
	Регистар на вистински сопственици	
	Непрофитни организации - законска, сметководствена и даночна регулатива	
	Актуелни теми (Закон за трговски друштва, Закон за облигациони односи, Закон за работни односи)	

7	Информатичка технологија	2
7.1	Користење на експерт за ИТ технологии при ревизија на финансиски извештаи (Journal Entry Testing)	
7.2	Специфики на ревизијата во информатичко опкружување, трендови и новитети во информатичката технологија.	
7.3	Ревизија на ИТ системите, Можности за примена на ИТ во ревизијата	
7.4	Обврска за спроведување на ревизорски постапки на ИТ системи при ревизија на финансиски извештаи, со класификација на комплексност и обем на ИТ системот на ентитетот, утврдување на потреба за ангажирање на ИТ експерт, процеси кои се спроведуваат во ревизија за ентитети кои немаат комплексни ИТ системи...;	
7.5	Тестирање на Генералните ИТ Контроли на субјект на ревизија од аспект на МСР	
7.6	Логичка и физичка сигурност на ИТ системите	
7.7	Спроведување на тестови на сметководствени налози (JET), преку користење на веќе постоечки алатки во MS Excel, или друг софтвер кој може да се набави	
7.8	Имплементација и усогласување на банките со точка 31 и 32 од Одлуката за методологија за сигурност на информативниот систем, а кои се однесуваат на современите канали во зависност од оценката на ризикот	
8	Актуелни теми - други професионални и регулаторни тела	14
8.1	Здружение на внатрешни ревизори на Македонија	
8.2	Народна банка на Република Северна Македонија	
8.3	Агенција за супервизија на осигурувањето	
8.4	Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија	
8.5	Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија	
8.6	Централен регистар на Република Северна Македонија	
8.7	Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија	
8.8	Управа за финансиско разузнавање	
8.9	Дирекција за заштита на лични податоци	
8.10	"Soft skills" (Меки вештини)	
8.11	Ефектите од епидемијата предизвика (COVID 19) од Коронавирусот во однос на финансиското известување и ревизорски процедури кои треба да се применат	
8.12	Спроведување на ревизија на финансиските извештаи во отежнати и вонредни околности, како што е случај со прогласена вонредна состојба и ограничување на движењето со полициски час и други слични околности кои го отежнуваат спроведувањето на ревизијата на финансиските извештаи	
	Панел дискусии	4
	Панел дискусии на актуелни теми и проблеми со кои се соочуваат ревизорите, кои што ќе бидат водени од страна на избран модератор - професионалец во областа предмет на панелот, или од професијата. На панел дискусиите треба да се повикаат гости, професионалци или претставници на релевантни засегнати институции кои ќе имаат свое излагање и ќе учествуваат во дискусија на прашања по темата. Темата организирана како панел дискусија да трае минимум 2 часа. Овие часови се вклучени во вкупниот број на часови предвидени за одреден датум.	
	Вкупно КПУ часа за 2021 од предавањата	71
	За подготовка на одржано предавање од страна на член на ИОРПМ се признава број на часови за КПУ кои се еднакви на два пати по должината на предавањето во рамки на семинарот. За секој ден на одржаните семинари се признаваат КПУ часови согласно програмата за тој ден на настанот.	

2. Одржување на работилници за 15 до 30 учесници:

Бр.	Наслов	
1.	Ангажмани на надворешна ревизија – Планирање на ревизијата и идентификување на ризици	16 часа
2.	Ангажмани на надворешна ревизија – Извршување на ревизорски постапки	16 часа

За подготовка на одржано предавање од страна на член на ИОРРМ се признава број на часови за КПУ кои се еднакви на должината на предавањето во рамки на работилницата. За секоја работилница се признаваат КПУ часови во нејзино времетраење.

3. Електронско следење на КПУ во определен период во годината што се признава 8 часа КПУ.

4. Други настани согласно склучен договор за соработка со ИОРРМ.

5. Спроведување на обука за алатката PASC PE за заинтересирани корисници на алатката. Се признаваат КПУ часови

Заради спречување на ширење на пандемијата на COVID-19, а согласно мерките и препоракиите на Владата на РСМ,

Оваа програма влегува во сила со денот на нејзино донесување, а ќе се применува од 01.01.2021 година.

Драган Димитров
Претседател на ИОРРМ